

## **CIVIL AVIATION AGENCY**

**607.**

In accordance with Article 156(2) of the Aviation Act ("Official Gazette of the Republic of North Macedonia" No. 14/24, 224/24, 3/25 and 144/25), the Director General of the Civil Aviation Agency enacted

### **REGULATION**

#### **ON AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE**

##### Article 1

This Regulation stipulates the form, content, method of keeping, as well as procedure in respect of issuance and withdrawal of the of the aviation inspector certificate.

##### Article 2

(1) An aviation inspector certificate shall be issued to a person who has aviation inspector authorization to perform oversight of a specific area in aviation issued by the Civil Aviation Agency (hereinafter: the Agency) in accordance with the Aviation Act and the by-laws for performing a specific type of oversight enacted by the Minister of Transport.

(2) An aviation inspector certificate shall be issued in a template following the form and content from Appendix 8 of Annex 9 – Facilitation, to the ICAO Convention on International Civil Aviation, given in Annex 1, which is an integral part of this Regulation.

(3) The aviation inspector certificate authorized to perform RAMP inspection to foreign aircraft on ramp (hereinafter referred to as: RAMP inspector certificate) shall be issued in a template following form and content, given in Annex 2, which is an integral part of this Regulation

(4) Detailed information on machine-readable certificates are provided in ICAO Document 9303, Part 3.

(5) The certificate`s template referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article shall be made with a white plastic security stamp, rectangular in shape with dimensions 85×55 mm.

##### Article 3

An aviation inspector certificate is issued for the period specified in the authorization to perform the duties of an aviation inspector.

#### Article 4

(1) An aviation inspector who loses his/her certificate or otherwise shall be left without, notifies the Agency thereof within 24 hours at the latest and submits a statement laying down the time, place and circumstances under which it was lost, i.e. or was left without.

(2) The aviation inspector referred to in paragraph (1) of this Article shall, at his/her own expense, announce the certificate as invalid in the Official Gazette of the Republic of North Macedonia.

(3) The Agency shall issue a new certificate to the aviation inspector referred to in paragraph (1) of this Article, upon previously obtained proof that he/she has announced the previous certificate in accordance with paragraph (2) of this Article.

#### Article 5

The certificate is replaced with a new one when it becomes unusable due to wear and tear or damage or in the event of an amendment of the holder`s personal data.

#### Article 6

The certificate is withdrawn in the event when the inspector's authorization is withdrawn in accordance with the Aviation Act and the by-laws for performing a certain type of oversight enacted by the Minister of Transport.

#### Article 7

The is withdrawn or replaced certificate shall be returned to the Agency and destroyed.

#### Article 8

The Agency keeps records for each issued, replaced or withdrawn certificate.

#### Article 9

On the date of entry into force of the present Regulation, the 3.9 Regulation on Form, Content, record-keeping and procedure for issuance and revocation of Aviation Inspector Official Identity Card, ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 153/13 and ("Official Gazette of the Republic of North Macedonia" No. 103/19) shall cease to apply.

Article 10

This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the "Official Gazette of the Republic of North Macedonia" and shall start to apply from 1 April 2026.

**No. 10-313/1**  
**28 February 2026**  
**Skopje**

**Director General**  
**Civil Aviation Agency**  
**Dragi Stojanoski**

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Агенција за цивилно воздухопловство REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Civil Aviation Agency	<b>СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА</b> <b>на воздухопловен инспектор</b> <b>Civil Aviation Inspector</b> <b>CERTIFICATE</b>	
	V	
Презиме/Surname	Име/Given name	
Пол/Sex	Државјанство/Nationality	Датум на раѓање/Date of birth
Вработен во/Employed By	Инспекторско овластување/Inspector Authorization	
Број на легитимацијата /Certificate No:	Важи до /Date of Expiry:	
Потпис на инспекторот Signature of holder:	_____	
Место за слика од имателот на легитимацијата/ Photograph of holder of certificate		

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Агенција за цивилно воздухопловство / Civil Aviation Agency	
<b>Овластувања:</b> Воздухопловниот инспектор е овластен да врши надзор над примената и спроведувањето на прописите од областа на воздухопловството согласно Законот за воздухопловство и прописите донесени врз основа на овој закон (член 144 став (1)) и да презема мерки согласно членовите 153, и 158 од тој закон. Правните и физичките лица кои подлежат под надзор се обврзани да му овозможат на инспекторот услови да врши надзор, да му обезбедат без одлагање пристап до нивните објекти, воздухоплови, документација, исправи и материјали, на барање на инспекторот да обезбедат точни податоци и информации кои се потребни за вршење на надзорот, како и можност за интервјуирање на одговорните лица, лицата чија работа е предмет на надзорот, како и евентуалните сведоци.(член 146). <b>Authorizations:</b> The aviation inspector is authorized to perform inspection on the application and implementation of aviation regulations according to the Aviation Act and regulations enacted thereunder (Article 144(1)) and to take measures according to Articles 153 and 158 of the Aviation Act. The legal entities and physical persons who are subject to inspection shall be obliged to provide to the inspector possibility to perform inspection and to provide, without delay, access to their facilities, aircraft, documents, certificates and materials, to provide accurate data and information which are necessary for performing of the inspection as required by the inspector, as well as possibility for interviewing the responsible persons, persons whose work is subject of inspection and possible witnesses (Article 146).	
Место на издавање: (Issued at) _____	Надлежен орган: (Issuing Authority) _____ (мп) _____
Дел предвиден за електронски запис (да се остави празно ако легитимацијата не е предвидена за електронско исчитување) Machine Readable Zone (To be left blank when non-machine readable certificate issued)	
_____	

 <h2 style="margin: 0;">RAMP Inspector Certificate</h2> <p style="margin: 0;">Службена легитимација за RAMP инспектор</p>	
<p>РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Агенција за цивилно воздухопловство REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Civil Aviation Agency</p>	
Презиме/Surname	Име/Given name
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="margin: 0;">Место за слика од имателот на легитимацијата/ Photograph of holder of certificate</p> </div>	<p>Број на легитимацијата /Certificate No:      Важи до /Date of Expiry:</p>
<p>Потпис на инспекторот Signature of holder: _____</p>	

<p>RAMP инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор (RAMP инспекции) над спроведувањето на Законот за воздухопловство и прописите донесени врз основа на овој закон. Правните и физичките лица кои подлежат на RAMP инспекции се должни на RAMP инспекторот да му овозможат вршење на инспекциски надзор и без одлагање да му достават точни податоци, информации и материјали што ги бара, а се потребни за извршување на RAMP инспекцискиот надзор.</p> <p>The RAMP inspector is authorized to perform RAMP inspection of the implementation of the Aviation Act and regulations enacted under this Act. The legal entities and physical persons which are subject to a RAMP inspection shall be obliged to provide to the RAMP inspector conditions to perform inspection and to provide, without delay, accurate data, information and material required by the inspector and which are necessary for performing of the RAMP inspection.</p>	
<p>Место на издавање: (Place of issue) _____</p>	<p>Надлежен орган: (Issuing Authority) _____</p>
<p>(мп)</p>	
<p>Дел предвиден за електронски запис (да се остави празно ако легитимацијата не е предвидена за електронско исчитување)</p>	
<p>Machine Readable Zone (To be left blank when non-machine readable certificate issued)</p>	